

Предмет: ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ И ИНФОРМАТИКА					
Тема: МУЛТИМЕДИЈАЛНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ( 8 часа)					
Изготвиле: Стручен актив на IV одделение					Од Битола
Адаптирале:					Од ООУ:
содржини (и поими)	стандарди за оценување	часови	активности	средства	следење на напредокот
1. Подготовка на мултимедијална презентација (фонт, слајд, дизајн на слајд, графички објект, анимација, транзиција).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Избира програма за подготовка на мултимедијална презентација.</li> <li>Избира дизајн на слајд.</li> <li>Избира соодветен распоред на елементи на слајд.</li> </ul>	1	<p>Наставникот демонстрира како се отвора соодветна програма за креирање мултимедијална презентација и како се избира дизајн на слајдовите со соодветен распоред на елементите.</p> <p>Учениците ги повторуваат и ги вежбаат постапките кои ги демонстрирал наставникот.</p>	компјутер, лаптоп	<p>усни одговори на прашања поставени од наставникот или од соучениците</p> <p>практични изработки, непосредно поврзани со стандардите</p>
2. Подготовка на мултимедијална презентација (фонт, слајд, дизајн на слајд, графички објект, анимација, транзиција).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пишува текст на слајд, користејќи фонтови со различен стил, боја и големина.</li> </ul>	1	<p>Наставникот демонстрира како се избира соодветна јазична поддршка (на македонски јазик, на албански јазик, на турски јазик, на српски јазик, на босански јазик или на англиски јазик) и како се пишува текст на насловниот слајд.</p> <p>Учениците ги повторуваат и ги вежбаат постапките кои ги демонстрирал наставникот.</p> <p>Наставникот демонстрира како се менува големината, бојата и стилот на фонтоот и како се менува позицијата на текстот на слајдот.</p> <p>Учениците го вежбаат истото.</p>	компјутер, лаптоп	<p>усни одговори на прашања поставени од наставникот или од соучениците</p> <p>практични изработки, непосредно поврзани со стандардите</p>

<b>3. Подготовка на мултимедијална презентација (фонт, слајд, дизајн на слајд, графички објект, анимација, транзиција).</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Додава, преместува, копира и брише слајдови.</li> <li>• Додава и уредува графички објекти на слајд.</li> </ul>	1	<p>Наставникот демонстрира како се отвора нов слајд, како се пишува текст на слајдот со промени на фонтовите и позицијата на текстот.</p> <p>Учениците го вежбаат истото.</p> <p>Потоа наставникот демонстрира како се „увезуваат“ готови текстови и графички објекти (илустрации, графикони и сл.) на слајдот, а учениците го повторуваат и го вежбаат истото.</p>	компјутер, лаптоп	<p>усни одговори на прашања поставени од наставникот или од соучениците</p> <p>практични изработки, непосредно поврзани со стандардите</p>
<b>4. Подготовка на мултимедијална презентација (фонт, слајд, дизајн на слајд, графички објект, анимација, транзиција).</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Применува анимација на делови од слајдот.</li> <li>• Применува транзиција од еден до друг слајд.</li> </ul>	2	<p>Наставникот демонстрира како се внесува анимација во слајдовите и како се менува транзицијата на слајдовите.</p> <p>Учениците го повторуваат истото.</p>	компјутер, лаптоп	<p>усни одговори на прашања поставени од наставникот или од соучениците</p> <p>практични изработки, непосредно поврзани со стандардите</p>
<b>5. Подготовка на мултимедијална презентација (фонт, слајд, дизајн на слајд, графички објект, анимација, транзиција)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Подготвува презентација на дадена тема или на тема по избор со користење на сите елементи и ја сочувува на компјутер</li> <li>• Ја покажува презентацијата на компјутер (ја вклучува и ги менува слајдовите)</li> </ul>	2	<p>Учениците се распоредуваат во групи во корелација со содржини од природни науки и општество или друг предмет изработуваат презентација. Секоја група одлучува на која тема од нивниот наставен предмет ќе подготвуваат презентација од 8 до 10 слајда. Потоа ја подготвуваат презентацијата, применувајќи ги сите учени елементи.</p>	компјутер, лаптоп	<p>усни одговори на прашања поставени од наставникот или од соучениците</p> <p>практични изработки, непосредно поврзани со</p>

			Ученците креативно применуваат повеќе варијанти на елементите (фонтови, голе мини, бои, илустрации, анимации итн.). Подготвените презентации се презентираат пред сите, а во презентацијата учествуваат сите членови на групата.		стандардите
<b>6. Проверка на стекнатите знаења</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Подготвува мултимедијална презентација користејќи фонтови со различен стил, боја и големина, анимација и транзиција во слајд</li> </ul>	1	Учениците одговараат на квизови (куси тестови) кои се дел од поучувањето	компјутер, лаптоп тест	одговори на квизови (куси тестови) кои се дел од поучувањето